


## СЛУЧУВАЊА

"Ги одбележуваме сите значајни руски настани, на пример, првиот сателит Спутник, првиот космонаут Јуриј Гагарин, првата жена Русинка космонаутка. Секоја година го одбележуваме денот на руската дипломатија, 10 февруари, и тоа со поставување венци на споменикот на Александар Росковски, загинатиот конзул во Битола. Тој беше голем љубител на македонскиот народ, а при една прошетка со Мисирков го убил турски војник", вели почесниот претседател на Сојузот на здруженијата за македонско-руско пријателство во Република Македонија, Пеце Гаштаров.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

## МАКЕДОНСКО-РУСКО ПРИЈАТЕЛ



САКАВМЕ ДА СКЛУЧИМЕ ДЕСЕТТИНА БРАКОВИ МЕЃУ РУСИНКИ И МАКЕДОНЦИ, А ПОТОА ПРОЦЕСОТ ДА ПРОДОЛЖИ, ПЕЦЕ ГАШТАРОВ

Сојузот на здруженијата за македонско-руско пријателство во Република Македонија постои од 2000 година. Формиран е во Отешево, во присуство на тогашниот руски амбасадор, владиката Петар, градоначалникот на Ресен и многу други истакнати личности од општествениот живот на Битола, Ресен и воопшто од Македонија. Неговиот почесен член, битолчанецот Пеце Гаштаров, вели дека идејата за овој Сојуз постоела од поодамна. Иако во Македонија има околу 8 здруженија за македонско-руско пријателство и тоа во Битола, Тетово, Гостивар, Кичево, Ресен, Кочани, преку формирањето на Сојузот тие сакале заеднички да делуваат. Овие здруженија ја негуваат руската историја, музика, култура.

Во 2002 година Гаштаров бил предложен за претседател на Сојузот и таа функција ја извршувал во два последователни мандата. Во периодот од четири години имале многу активности во однос на одбележувањето на значајните денови на руската историја и култура во Македонија. Тој ја истакнува и соработката со Амбасадата на Руската Федерација во Македонија, со кои заедно ги одбележуваат сите јубилеи. Меѓу интересните проекти бил и проектот кој на Основачкото собрание на Сојузот го предложил владиката Петар, односно да им се помогне на неженетите млади Македонци од селата во Маке-

# ОД МЕШАНИ НЕГУВАЊЕ НА РУ

донија, затоа што, како што потенцира Гаштаров, девојчињата од село се мажат в град, така што изумираат селата при што цел им било да ги оживеат.

## ПРОЕКТ

"Решивме да ги организираме потпелистерските села и да го реализираме тој проект. Не наидовме на разбирање кај тогашниот и сегашен претседател на државата Бранко Црвенковски, како и кај тогашниот премиер Владо Бучковски. Ни помогнаа Црквата и некои битолски општини и фирми. Но, сепак идејата ја реализиравме пред две години. Стапивме во контакт со претседателката на Здруженијата на жени на град Москва, 'Жени на нашиот град', Лариса Горчакова Фјодоровна. 'Марфил - Пелаго-нија турист' од Битола нè однесе до Софија, од каде летавме за Москва и потоа повторно нè зема од бугарската престолнина. Во групата имаше мал број

момчиња. Здружението во Москва нè пречека на аеродром и со минибус, со кој управуваше жена, нè шетаа по големите фирми, меѓу вработените девојки. Прво бевме во градот Калинин, сегашен Твер, во срцето на Русија. Таму живеат околу 450.000 жители. Нè сместија во еден мотел, а другиот ден нè однесоа во фабриката за леб - пекара со 2.000 вработени, од кои повеќето се жени. Организацијата беше на високо ниво, а вечерта во салата имаше манифестација за колективот, настапуваше фолклорно друштво. Така се запознаа нашите ергени со девојките. Бевме само деветмина, иако планиравме да дојдеме 30. Со нас беше и попот од селото Буково, кој имаше благослов од владиката Петар. Вечерта се роди првата симпатија и првиот брак меѓу нашиот претставник Тодор Трајановски и една мома од фабриката. Бракот и денес функционира во село Оптичари. Сакавме девојките да бидат од селата, но во



МОСКВА

**Неодамна рускиот крст (изграден пред пет години, со заеднички вложувања на Руската Федерација и на битолската локална самоуправа), беше мета на вандализам. На него беа испишани погрдни зборови и пароли со сексуална содржина. Надлежните институции си ја префрлуваа одговорноста за скандалот.**

Русија веќе не постојат села во класична смисла или ако ги има во нив се останати само изнемоштени стари лица. Знаевме дека е потешко Русинките да дојдат во битолските села. Ергените кои

кански менталитет, беше неприфатливо. Инаку, девојките сакаа веднаш да дојдат. Контактите меѓу нашите ергени и тамошните девојки сè уште траат", вели Гаштаров.

нал голем прав, некои дури и напишале дека 7.000 Сибирки ќе дојдат во Македонија, што воопшто не било вистина, а за тоа протестираше и руската Амбасада.

Нивна цел била да се склучат 10-20 брака, а потоа процесот да продолжи, така што девојката која се мажи во Македонија ќе ја запознае својата другарка со ерген од нашава земја и процесот ќе продолжи.

"Значи - вели Гаштаров - цел ни беше да го иницираме проектот, а потоа тој да продолжи да се развива. Се размислува на возобновување на оваа идеја".

Во однос на останатите активности на Сојузот, Гаштаров објаснува:

"Ги одбележуваме сите значајни настани, на пример, првиот сателит Спутник, првиот космонаут Јуриј Гагарин, првата жена Русинка космонаутка. Организираме и изложби. Секоја година го одбележуваме Денот на руската дипломатија, 10 февруари, и тоа со поставување венци на споменикот на Александар Росковски, загиналиот конзул во Битола. Тој беше голем љубител на македонскиот народ, а при една прошетка со Мисирков бил убиен од турски војник. Во Битола му е подигнат руски крст или руски споменик. Во Скопје постои Македонско-руска комора, која функционира во состав на Сојузот, чија цел е соработка меѓу Македонија и Русија. Јас сега сум директор на училиште за глуви деца, па стапив во контакт со Сојузот на глумите во Русија и со едно од најубавите училишта за глуви деца во Москва. Се надевам дека ќе ги посетиме и ќе ни ја возвратат посетата. Во летниот период, во детското одморалиште 'Мајски цвет' во Струга, чиј директор е претседател на Здружението за македонско-руско пријателство за овој град, Јован Пасковски, се одржува Фестивал на игри и песни, односно доаѓаат детски ансамбли од Русија. Се надеваме дека и ние ќе оствариме возвратна посета", потенцира Гаштаров.

Тој соработува и со македонската заедница, која е формирана во Русија. Ги поддржува во нивните активности и колку може помага во дружењето и во соработката меѓу македонскиот и рускиот народ.

# БРАКОВИ ДО СКАТА КУЛТУРА

ги носевме беа повозрасни од 44 години, а девојките од фабриката имаа околу 27 години. Најголема пречка беше тоа што повеќето жени беа разведени, кај нив е честа појава да имаат дете а да немаат сопруг, што за нас, за овој бал-

## АКТИВНОСТИ

Меѓутоа, во тој период, според неговите кажувања, во Македонија се кре-



### FA. ALIJA DAUTOSKI

### POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNO. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSTATANI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

**EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!**

**I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VASI! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA**

D
I
A
B
CH
F
NL
NR



**Büro Makedonija**  
Tel. 048 / 473 315  
Mob. 070 / 711 788

**Büro Stuttgart**  
Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73  
Mob. 0171 / 5 46 32 20  
0172 / 7 62 20 49

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33  
Feuerbach [www.dautoski.de](http://www.dautoski.de)